

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 72

Год. LX

Понеделник, 18 октомври 2004

Цена на овој број е 350 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



## СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1339. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија на вежбовни активности во Република Хрватска.....	1	1349. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Јавната установа за деца – Детска градинка „8 Март“ – Струга.....	5
1340. Одлука за основање на „Водостопанство Тиквеш“.....	2	1350. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Јавната установа за деца – Детска градинка „Олга Мицеска“ – Кичево.....	5
1341. Одлука за основање на „Водостопанство Брегалница“.....	3	1351. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Јавната установа за деца – Детска градинка „13 Ноември“ – Скопје.....	5
1342. Одлука за давање на користење – концесија на дивечот во ловиштата во Република Македонија.....	3	1352. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	6
1343. Одлука за пренесување на правото на користење на објекти изградени во проектот „Борба против десертификација за производство на посадочен материјал“.....	4	Коефициенти за порастот на цените и порастот на трошоците на живот во Република Македонија за месец септември 2004 година.....	6
1344. Одлука за дополнување на Одлуката за издавање на државни записи во 2004 година..	4	Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската унија кон кои Република Македонија на покана на ЕУ се придржува/прифаќа	
1345. Решение за разрешување и именување претседател на Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството-Битола.....	4	1. „Заедничка позиција на Советот 2004/622/CFSP од 26 август 2004 со кој се менува Заедничката позиција 2004/179/CFSP во врска со рестриktivните мерки против раководството на Транснистринскиот регион на Република Молдова.....	1-4
1346. Решение за разрешување и именување член на Националната комисија за УНЕСКО на Република Македонија.....	4	Огласен дел.....	1-116
1347. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија	4		
1348. Решение за разрешување и именување претставник на државниот капитал на Република Македонија во Собранието на акционерите на Македонска банка за поддршка на развојот А.Д. – Скопје.....	5		

### 1339.

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01 и 5/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.10.2004 година, донесе

#### ОДЛУКА

#### ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ВЕЖБОВНИ АКТИВНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

1. За учество на вежбата „АДРИАТИК ФИБЛЕКС 2004-06“ (во натамошниот текст: Вежбата), која ќе се одржи во Република Хрватска во периодот од 03.10. до

16.10.2004 година, се испраќа една единица во состав од 3 (три) офицери, 5 (пет) подофицири и 11 (единаесет) професионални војници од постојаниот состав на Армијата на Република Македонија.

2. Финансиските трошоци за реализација на Вежбата ги обезбедува Амбасадата на САД во Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата на учесниците во Вежбата ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на активностите од Вежбата, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. За овластен потписник на документот со кој е регулиран статусот на единицата за време на Вежбата и придружување кон одредбите од „Меморандумот за разбирање“ и пропратните технички спогодби од македонска страна се определува државниот советник во Министерството за одбрана, Васил Зимбаков.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3611/1  
12 октомври 2004 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Хари Костов, с.р.**

### 1340.

Врз основа на член 93 од Законот за водостопанствата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/03) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.10.2004 година, донесе

## О Д Л У К А ЗА ОСНОВАЊЕ НА “ВОДОСТОПАНСТВО ТИКВЕШ”

### Член 1

Со оваа одлука се основа “Водостопанството Тиквеш”.

Водостопанството Тиквеш работи под фирма: “Водостопанство Тиквеш“-Кавадарци.

Седиштето на “Водостопанството Тиквеш“ е во Кавадарци, ул. “Илинденска“ бр. 26.

### Член 2

“Водостопанството Тиквеш“ се основа заради користење, функционирање, одржување и контрола на системите на подрачјето на дејствување, снабдување со вода за наводнување, снабдување со вода на комунални претпријатија за водоснабдување за консумирање од страна на човекот (вода за пиење и други потреби) и технолошки потреби, снабдување со вода за индустриски и технолошки (стопански) потреби и одводнување на земјиште.

### Член 3

Подрачјето на дејствувањето на “Водостопанството Тиквеш“ е географското подрачје кое опфаќа површини и корисници од општините: Кавадарци, Неготино, Росоман, Градско, Демир Капија и Конопиште и кои се снабдуваат со вода од ХМС Тиквеш со подсистемите: Возарци, Сопот 1, Макарија со Градско, Росоман и Сирково, Сопот 2, Трстеник-Градско, Љубаш, Марена, Неготино 1 и Неготино 2; ХС Бошава; ХС Пепелиште; ХС Демир Капија; ПС и мал систем Виничани; Мал систем Фариш; Мал систем А4-Витачево; Брана Подлес со главен довод; Брана Липа; Мал систем Дабниште; Мал систем Чемерско Поле и Мал систем Бохула.

### Член 4

Одборот на корисници на вода на “Водостопанството Тиквеш“ се состои од 11 членови чија застапеност е по намената за користење на водата и регионите опфатени со подрачјето на делување на “Водостопанството Тиквеш“ и тоа:

- 3 места за претставници од регионот на општина Кавадарци,
- 3 места за претставници од регионот на општина Неготино,
- 2 места за претставници од регионот на општина Росоман,
- 1 место за претставници од регионот на општина Градско,
- 1 место за претставници од регионот на општина Конопиште, и
- 1 место за претставници од регионот на општина Демир Капија.

Застапеноста помеѓу 11-те членови на одборот, според намената за користење на водата е:

- 1 место за претставник на комуналните претпријатија за водоснабдување од подрачјето на дејствувањето на водостопанството,

- 1 место за претставник на корисниците на вода за индустриски и технолошки (стопански) потреби од подрачјето на дејствувањето на водостопанството, и

- 9 места за претставници на водните заедници и индивидуалните корисници на вода од подрачјето на дејствувањето на водостопанството.

### Член 5

За членови на првиот одбор на корисници на вода на “Водостопанството Тиквеш“ со мандат од две години се именуваат, од:

- Кавадарци:
1. Ристо Милев, директор на АД Гоце Делчев-Кавадарци;
  2. Димитар Ѓоргиев, извршен директор на Фени индустри-Кавадарци, претставник на корисниците на вода за индустриски и технолошки (стопански) потреби;
  3. Орданов Ангел, приватен земјоделец; Неготино;
  4. Драги Христов, директор на Ј. П. Комуналец-Неготино, претставник на комуналните претпријатија за водоснабдување;
  5. Игно Јанчев, директор на АД Венец с. Долни Дисан;
  6. Павле Андреев, директор на АД Црвени Брегови с. Ц. Брегови;
- Росоман:
7. Рале Филипов, претседател на управен одбор на водна заедница Росоман;
  8. Тоше Симоновски, приватен земјоделец; Градско:
  9. Гоше Самарџиев, директор на АД Вардар-Градско;
- Конопиште:
10. Орце Настев, директор на земјоделско претпријатие Агро бошава;
  - Демир Капија:
  11. Горан Гаревски, приватен земјоделец-Демир Капија.
- За претседавач на одборот на корисници на вода на “Водостопанство Тиквеш“ се именува Павле Андреев, а за заменик претседавач Ристо Милев.

### Член 6

Датумот на распишувањето на првите редовни избори за членовите на одборот на корисници на вода на „Водостопанството Тиквеш“ е 15.09.2006 година.

### Член 7

Основните средства на “Водостопанство Тиквеш“ се основните средства потребни за обавување на дејноста опфатена во член 2 од оваа одлука од Јавното водостопанско претпријатие “Тиквешко Поле“-Кавадарци во ликвидација, Водостопанска работна организација “Водостопанство Неготинско Поле“-Неготино во ликвидација и основните средства од АК Лозар-Велес опфатени со Одлуката бр. 02-380 од 12.06.2002 година на ЈВП Водостопанство на Македонија-Скопје.

### Член 8

“Водостопанство Тиквеш“ својата организација и работа ќе ја уреди со Статут.

Статутот на “Водостопанство Тиквеш“ одборот на корисници на вода ќе го донесе во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука и ќе го достави до Владата на Република Македонија за одобрување.

### Член 9

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3634/1  
12 октомври 2004 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Хари Костов, с.р.**

**1341.**

Врз основа на член 93 од Законот за водостопанствата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/03) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 октомври 2004 година, донесе

**О Д Л У К А  
ЗА ОСНОВАЊЕ НА „ВОДОСТОПАНСТВО  
БРЕГАЛНИЦА“**

**Член 1**

Со оваа одлука се основа „Водостопанството Брегалница“.

Водостопанството Брегалница работи под фирма: „Водостопанство Брегалница“ – Кочани.

Седиштето на „Водостопанството Брегалница“ е во Кочани, ул. „Маршал Тито“ бр. 20.

**Член 2**

„Водостопанството Брегалница“ се основа заради користење, функционирање, одржување и контрола на системите на подрачјето на дејствување, снабдување со вода за наводнување, снабдување со вода на комунални претпријатија за водоснабдување за консумирање од страна на човекот (вода за пиење и други потреби) и технолошки потреби, снабдување со вода за индустриски и технолошки (стопански) потреби вклучувајќи го и снабдувањето за производство на електрична енергија и одводнување на земјиште.

**Член 3**

Подрачјето на дејствувањето на „Водостопанството Брегалница“ е географското подрачје кое опфаќа површини и корисници од општините: Берово, Делчево, Пехчево, Каменица, Винаца, Оризари, Кочани, Облешево, Чешиново, Пробиштип, Штип, Зрновци, Карбинци, Свети Николе и Лозово и кои се снабдуваат со вода од ХМС Брегалница со подсистемите: Оризарско Поле, Кочанско Поле 1, Кочанско Поле 2, Жиганско Поле, Лева обала, Виничко Поле, Истибанско Поле, Овче Поле 1, Овче Поле 2, Штип, Овче Поле 2-а, Штипско Поле – лева страна, Овче Поле 2 Св. Николе, Овче Поле 3, Овче Поле 4, Овче Поле 5; ХС Злетовица (стар систем); Брана Пишица со мал систем; ХС Мавровица; Брана Петрашевец; ЗИК Сандански со мал систем „Милково брдо“ и мал систем за наводнување на стопанството: Независен систем „Пијанец“ со пумпни станици; Брана Трстија; Млечна – Пехчево; Акумулацијата „Два дола“ и ХМС Малешевско Поле – Берово.

**Член 4**

Одборот на корисници на вода на „Водостопанството Брегалница“ се состои од 11 членови чија застапеност е по регионите опфатени со подрачјето на делување на „Водостопанството Брегалница“ и од кои членови ќе бидат избрани членови по намената за користење на водата опфатена со член 2 од оваа одлука и тоа:

- 3 места за претставници од регионот на општина Кочани,
- 3 места за претставници од регионот на општина Штип,
- 3 места за претставници од регионот на општина Свети Николе,
- 1 место за претставници од регионот на општина Винаца, и
- 1 место за претставници од регионот на општина Берово.

**Член 5**

За членови на првиот одбор на корисници на вода на „Водостопанството Брегалница“ со мандат од две години се именуваат од:

Кочани:

Стојан Федро Андонов, директор на ГТД Бетон-Кочани,

Војчо Славко Годосиев, приватен земјоделец,  
Славе Николов Бојков, од КЈП Водовод Кочани,  
Штип:

Спасе Јакимов, дипл. економист

Горги Тушевски, дипл. хидромелиоративец,

Зоран Митревски,

Свети Николе:

Стевчо Максимов, од ЈКП Единство Свети Николе

Митре Гошевски, од УСО Кочо Рацин Свети Николе

Љубе Костов, приватен стопанственик,

Винаца:

Васил Стојменовски, дипл.град.инж,

Берово:

Јантински Јован.

За претседавач на одборот на корисници на вода на „Водостопанството Брегалница“ се именува Стевчо Максимов.

**Член 6**

Датумот на распишувањето на првите редовни избори за членовите на одборот на корисници на вода на „Водостопанството Брегалница“ е 15.09.2006 година.

**Член 7**

Основните средства на „Водостопанство Брегалница“ се основните средства потребни за обавување на дејноста опфатена во член 2 од оваа одлука од Водостопанско претпријатие Брегалница-Кочани во ликвидација, Работна организација за водостопанство Осојница-Винаца во ликвидација, Друштво со ограничена одговорност за водоснабдување Подсистем Овче Поле во ликвидација, Водостопанска работна организација Мавровица – Свети Николе во ликвидација и АД ЗИК Црвена Звезда-Друштво со ограничена одговорност Водостопанство – Штип во ликвидација, кои се средства за основање на Водостопанство Брегалница.

**Член 8**

„Водостопанството Брегалница“ својата организација и работа ќе ја уреди со Статут.

Статутот на „Водостопанство Брегалница“, одборот на корисници на вода ќе го донесе во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука и ќе го достави до Владата на Република Македонија за одобрување.

**Член 9**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3634/2  
12 октомври 2004 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Хари Костов, с.р.**

**1342.**

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03) и член 36 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/96, 26/96 и 34/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.10.2004 година, донесе

**О Д Л У К А  
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА НА  
ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА ВО РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА**

1. На десетгодишно користење-концесија се дава дивечот во ловиштата:

- „Главовица“, „Бања“ и „Подлог“ на Ловечкото друштво „Осогово“ од Кочани.

2. Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од точка 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот.

3. Во име на Владата на Република Македонија, договорот за користење-концесија на дивечот во ловиштата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-3625/1  
12 октомври 2004 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Хари Костов**, с.р.

**1343.**

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.10.2004 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА ОБЈЕКТИ ИЗГРАДЕНИ ВО ПРОЕКТОТ “БОРБА ПРОТИВ ДЕЗЕРТИФИКАЦИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПОСАДОЧЕН МАТЕРИЈАЛ“**

1. Се пренесува правото на користење на расадничките центри што се состојат од 5 мрежници и 2 пластеници во Куманово, 5 мрежници и 1 пластеник во Струмица и 5 мрежници и 2 пластеници во Свети Николе изградени со средствата од Телекомот од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на ЈП Македонски шуми.

2. Правото на користење на објектите од точка 1 на оваа одлука се пренесува без надоместок.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-3109/4  
12 октомври 2004 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Хари Костов**, с.р.

**1344.**

Врз основа на член 33, став 2 и член 34 од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02 и 31/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.10.2004 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДРЖАВНИ ЗАПИСИ ВО 2004 ГОДИНА****Член 1**

Во Одлуката за издавање на државни записи во 2004 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/04) во точка 3 по зборот “тримесечни“ се додаваат зборовите: “и шестмесечни“.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3591/1  
12 октомври 2004 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Хари Костов**, с.р.

**1345.**

Врз основа на член 5 од Законот за основање Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството („Службен весник на Република Македонија“ бр.3/98) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 октомври 2004 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО БИТОЛА**

1. Д-р Ѓорѓи Мартиновски се разрешува од должноста претседател на Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола, поради заминување на друга должност.

2. За претседател на Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола се именува д-р Слободан Банцо, директор на ЈНУ Земјоделски институт - Скопје.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2401/4  
4 октомври 2004 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Хари Костов**, с.р.

**1346.**

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2000 и 12/2003) и член 4 од Одлуката за основање на Национална комисија за УНЕСКО на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 октомври 2004 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА УНЕСКО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Д-р Александар Анчевски се разрешува од должноста член на Националната комисија за УНЕСКО на Република Македонија, поради заминување на друга должност.

2. За член на Националната комисија за УНЕСКО на Република Македонија се именува д-р Ѓорѓи Мартиновски, ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2428/5  
4 октомври 2004 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Хари Костов**, с.р.

**1347.**

Врз основа на член 5 од Законот за централен регистар („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2001 и 49/2003) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 октомври 2004 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Милица Георгиева се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија - Скопје, поради заминување на друга должност.

2. За член на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија - Скопје се именува Димитар Димитровски, раководител на Правниот сектор во Министерството за економија.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2755/4  
4 октомври 2004 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Хари Костов**, с.р.

1348.

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за основање на Македонска банка за поддршка на развојот („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/98 и 6/2000) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 октомври 2004 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МАКЕДОНСКА БАНКА ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ А.Д. - СКОПЈЕ**

1. Владимир Симеонов се разрешува од должноста претставник на државниот капитал на Република Македонија во Собранието на акционерите на Македонска банка за поддршка на развојот А.Д. - Скопје, поради заминување на друга должност.

2. За претставник на државниот капитал на Република Македонија во Собранието на акционерите на Македонска банка за поддршка на развојот А.Д. - Скопје се именува Благојче Крстаноски, државен советник во Министерството за надворешни работи.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3334/3  
4 октомври 2004 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Хари Костов**, с.р.

1349.

Врз основа на член 96 став 4 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2000 и 17/2003) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 октомври 2004 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРАДИНКА „8 МАРТ“ - СТРУГА**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка „8 Март“ - Струга се разрешуваат:

- Љазиб Каба,
- Сашо Марковски,
- Славица Секуловска,
- Фатмире Доко-Лимани.

2. За членови на Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка „8 Март“ - Струга се именуваат:

- Мумин Бајрактар, дипл. социолог,
- Икемет Дика, дипл. економист,
- Нада Липоска, дипл. педагог,
- Елизабета Трајковска, дипл. воспитувач.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3613/2  
4 октомври 2004 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Хари Костов**, с.р.

1350.

Врз основа на член 96 став 4 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2000 и 17/2003) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 октомври 2004 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРАДИНКА „ОЛГА МИЦЕСКА“ КИЧЕВО**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка „Олга Мицеска“ - Кичево се разрешуваат:

- Цана Алексоска,
- Муса Кадриу,
- Гоце Јаковлевски,
- д-р Нешит Садику.

2. За членови на Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка „Олга Мицеска“ - Кичево се именуваат:

- Јусуф Алими, земјоделски техничар,
- Борко Благоевски, дипл. педагог,
- Горан Каранфиловски, дипл. професор по физичко образование,
- Дашмир Лимани.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3614/2  
4 октомври 2004 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Хари Костов**, с.р.

1351.

Врз основа на член 96 став 4 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2000 и 17/2003) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 октомври 2004 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРАДИНКА „13 НОЕМВРИ“ СКОПЈЕ**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка „13 Ноември“ - Скопје се разрешуваат:

- Милка Арсова,
- Мирјана Болиновска,
- Васил Ивановски,
- Наташа Марковска.

2. За членови на Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка „13 Ноември“ - Скопје се именуваат:

- Марија Благојевиќ, дипл. агроном,
- Васил Ивановски, дипл. земјоделски инженер,
- Ирена Тартиќ, студент на Правниот факултет Скопје,
- Благоица Чаневска, дипл. педагог.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3615/2  
4 октомври 2004 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Хари Костов**, с.р.

**1352.**

Врз основа на член 39, став 3 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 47/97, 40/99, 98/00, 94/02 и 38/03), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02 и 24/03), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01 и 21/03), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 18.10.2004 година, донесе

**О Д Л У К А  
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА  
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ  
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА**

1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

<b>а) Моторни бензини</b>	<b>ден/лит.</b>
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	до 23,392
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 23,210
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	до 23,633
<b>б) Дизел гориво</b>	<b>ден/лит.</b>
- Д (ДИЗЕЛ)	до 25,321
<b>в) Масло за горење</b>	<b>ден/лит.</b>
- екстра лесно (ЕЛ)	до 25,467
<b>г) Мазут</b>	<b>ден/кг.</b>
- М - 1 (М)	до 11,684
- М - 2	до 11,658

2. Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што највисоките малопродажни цени да изнесуваат и тоа:

<b>а) Моторни бензини</b>	<b>ден/лит.</b>
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	до 61,50
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 58,00
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	до 58,50
<b>б) Дизел гориво</b>	<b>ден/лит.</b>
- Д (ДИЗЕЛ)	до 48,00
<b>в) Масло за горење</b>	<b>ден/лит.</b>
- екстра лесно (ЕЛ)	до 38,00
<b>г) Мазут</b>	<b>ден/кг.</b>
- М - 1 (М)	до 14,377
- М - 2	до 14,346

Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" и "в" ваят франко пумпна станица, а цената на потточката "г" важи франко производител во земјата.

Во малопродажните цени содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

<b>а) Моторни бензини</b>	<b>ден/лит.</b>
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	25,127
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	22,343
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	22,343

<b>б) Дизел гориво</b>	<b>ден/лит.</b>
- Д (ДИЗЕЛ)	11,757
<b>в) Масло за горење</b>	<b>ден/лит.</b>
- екстра лесно (ЕЛ)	3,136
<b>г) Мазут</b>	<b>ден/кг.</b>
- М - 1 (М)	0,100
- М - 2	0,100

4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на оваа одлука содржани се и трошоците за превоз од 0,40 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат:

<b>а) Моторни бензини</b>	<b>ден/лит.</b>
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	до 3,20
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 3,20
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	до 3,20
<b>б) Дизел гориво</b>	<b>ден/лит.</b>
- Д (ДИЗЕЛ)	до 3,20
<b>в) Масло за горење</b>	<b>ден/лит.</b>
- екстра лесно (ЕЛ)	до 3,20
<b>г) Мазут</b>	<b>ден/кг.</b>
- М - 1 (М)	до 0,40
- М - 2	до 0,40

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 00,01 часот на 19.10.2004 година.

Бр. 02-859/1  
18 октомври 2004 година  
Скопје

Претседател,  
**Славе Ивановски, с.р.**

**О Б Ј А В И**

Врз основа на член 74 од Законот за сметководство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/93, 48/93, 6/95, 32/98, 39/99 и 70/2001), Државниот завод за статистика ги утврдува и објавува

**КОЕФИЦИЕНТИТЕ  
ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА  
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ  
2004 ГОДИНА**

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на производители на индустриски производи во септември 2004 година во однос на август 2004 година изнесува 0.004.

2. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на месецот изнесува 0.023.

3. Коефициентот на пораст на цените на производители на индустриски производи во септември 2004 година во однос на истиот месец од претходната година изнесува 0.023.

4. Коефициентот на пораст на животните трошоци во Република Македонија во септември 2004 година во однос на просекот на животните трошоци за 2003 година во Република Македонија изнесува - 0.004.

Директор,  
**Катерина Костадинова-Даскаловска**

## НОВО, НОВО, НОВО !!!

### ВО ИЗДАНИЕ НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ИЗЛЕГОА ОД ПЕЧАТ:

Р.бр	Издание	Цена	Р.бр	Издание	Цена
1	Закон за трговските друштва, со вовед	800.00	13	Збирка на прописи од областа на изборното право	
2	Закон за јавните набавки	200.00		(со коментар и објаснување)	
3	Кривичен законик од Д-р <i>Видо Камбовски</i> (со измените и дополнувањата од 1999 и 2002 година со краток коментар, објаснувања и регистар на поени) - плус Дополток со измените и дополнувањата на КЗ од 2003 и 2004	600.00	14	Закон за денационализација	350.00
4	Регистар на прописи на Република македонија (со шест промени – влошки,gratisкласер и додаток на актуелни прописи)	3700.00		(со коментар, објаснувања и обраси)	
5	Комплет CD-ROM Изданија 2001, 2002 и 2003 година	5000.00	15	Збирка на меѓународни конвенции од областа на кривичното право	290.00
6	Поединечни CD-ROM Изданија 2001, 2002 и 2003	2000.00	16	Збирка на прописи од областа на стопанството и финансните	300.00
7	WEB-страницата - издание на Службен весник на РМ целата законска и подзаконска регулатива од 1945 до денес, како и дигиталното издание на службениот весник Преплатниците на печатеното издание „Службен весник на РМ“, за WEB – страницата добиваат екстра попуст од 30%	12200,00	17	Збирка на прописи од областа на државјанството	350.00
8	Устав на Република Македонија (со сите амандмани и рамковен договор) <i>Рокса Георгиевска, Елена Ставрева</i> на македонски јазик (мек повеќ) на англиски јазик (мек повеќ)	300.00 400.00	18	Закон за прекршоците (со објаснувања, коментари, судска практика, со прилози) <i>Д-р Јован Проески, Миле Крикоски</i>	500.00
9	Закон за спречување на перене пари <i>Д-р Јован Проески</i>	400.00	19	Збирка на прописи од областа на катастарот, просторното и урбанистичко планирање и стопанството <i>Миле Крикоски, Јован В. Бишковски</i>	400.00
10	Закон за извршната постапка <i>Д-р Стефан Георгиевски</i>	600.00	20	Збирка на прописи од областа на судството, јавното обвинителство и адвокатурата <i>Миле Крикоски, Елена Ставрева, Рокса Георгиевска</i>	500.00
12	Закон за спречување на корупцијата <i>Д-р Јован Проески (со објаснувања)</i>	420.00	21	Збирка на прописи од областа на трговските друштва, трговијата, осигурувањето и сопствено-правните односи <i>Миле Крикоски</i>	400.00

### ПОРАЧКА

1. Порачувам \_\_\_\_\_ примерок-ци од изданието под реден број \_\_\_\_\_ со единечна цена од \_\_\_\_\_ денари.
2. Порачувам \_\_\_\_\_ примерок-ци од изданието под реден број \_\_\_\_\_ со единечна цена од \_\_\_\_\_ денари.
3. Порачувам \_\_\_\_\_ примерок-ци од изданието под реден број \_\_\_\_\_ со единечна цена од \_\_\_\_\_ денари.
4. Порачувам \_\_\_\_\_ примерок-ци од изданието под реден број \_\_\_\_\_ со единечна цена од \_\_\_\_\_ денари.

Име и презиме: \_\_\_\_\_ Назив на фирмата: \_\_\_\_\_

Адреса: \_\_\_\_\_ Место: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_ Телефакс: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

(М.П)

Нарачател,

Доказ за извршена уплата на жиро сметка 300000000188798 и порачката испратете ги на адреса на  
ЈП Службен весник на РМ, бул. „Партизански одреди“ 29, Скопје, п.фах 51  
или на телефакс +389-2-311-22-67

НОВО

НОВО

НОВО

**БАЗА НА ПОДАТОЦИ НА ЗАКОНСКАТА И ПОДЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА  
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД 1945 ГОДИНА ДО ДЕНЕС**

**I**

ЈП Службен весник на Република Македонија на интернет Ви ја нуди Базата на податоци на целата законска и подзаконска регулатива од 1945 година до денес (околу 6000 прописи, распоредени во 20 области и преку 60 подобласти), како и тековното издавање на службениот весник во дигитална форма.

- 1) За период од 12 месеци, за претплатниците на печатеното издание на „Службен весник на РМ“:
  - а) за над десет претплатнички акаунти ..... 4.880,00 денари по акаунт;
  - б) од шест до десет претплатнички акаунти ..... 6.588,00 денари по акаунт;
  - в) од еден до пет претплатнички акаунти ..... 8.540,00 денари по акаунт.
- 2) За период од 12 месеци, за оние кои не се претплатници на печатеното издание на „Службен весник на РМ“:
  - а) за над десет претплатнички акаунти ..... 9.760,00 денари по акаунт;
  - б) од шест до десет претплатнички акаунти ..... 10.980,00 денари по акаунт;
  - в) од еден до пет претплатнички акаунти ..... 12.200,00 денари по акаунт.
- 3) За период од 1 месец  
цената изнесува 1.400,00 денари по претплатнички акаунт.

Цените се со пресметан ДДВ од 18%.

Прописите од Базата на податоци може да се печатат, со исклучок на прописите и интегралното издание на весникот од тековната година.

**II**

ЈП Службен весник на РМ ви ги нуди и CD-ROM изданијата на весникот за 2001, 2002 и 2003 година по единечна цена од 2.000,00 денари или комплет за 5.000,00 денари

**ПОРАЧКА – ЗАКЛУЧНИЦА**

Со оваа порачка – заклучница неотповикливо се претплатувам на:

1. WEB страницата – издание на Службен весник на РМ, за период од \_\_\_\_-\_\_\_\_.200\_\_ до \_\_\_\_-\_\_\_\_.200\_\_ година, во \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) претплатнички акаунти.  
со зборови
2. CD-ROM комплет изданија за 2001, 2002 и 2003 година, или поединечно во \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) комплети – примероци.  
со зборови

Име и презиме: \_\_\_\_\_ Назив на фирмата: \_\_\_\_\_  
 Адреса: \_\_\_\_\_ Место: \_\_\_\_\_  
 Телефон: \_\_\_\_\_ (М.П.) Телефакс: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_  
 Нарачател, \_\_\_\_\_



www.slvesnik.com.mk  
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.  
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.  
Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769. Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2004 година изнесува 9.200,00 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.  
Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.